



"Отидов во Росоман да го побарам семејството Несторовски, бидејќи како што претходно ми беше кажано, Несторовски е презиме на мајот на мојата братучетка Софија. Дознав дека таа живее во Канада. Но, иако неколку пати одев во Канада кај ќерка ми, не знаев дека и Софија живее таму. Со Софија остварив контакт лани. Не можевме да се препознаеме по толку години. Плачевме и двете, зашто бевме како сестри", раскажува Цвета Таневска.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



ДОЛГО ВРЕМЕ МЕЧТАЕВ ДА ЈА ВИДАМ МОЈАТА РОДНИНА, КОЈА МИ БЕШЕ КАКО СЕСТРА, ЦВЕТА ТАНЕВСКА

## ПО 60 ГОДИНИ БРАТУЧЕТКИТЕ СЕ СРЕТНАА ВО КАНАДА

**Ж**ивотот ги плете најчудните приказни, а една од нив е и таа за 71-годишната Цвета Таневска, која по речиси 60 години успеа да ја пронајде својата братучетка, со која заедно израснале во Егејска Македонија. Судбината ги однела по различни патишта и по толку години повторно се сретнале и тоа во Канада.

Цвета е родена во селото Лак, Преспа, Леринско. Како дете бегалец за време на Граѓанската војна, во 1948 година, на 13-годишна возраст ја напуштила Грција. Животот ја однел во Унгарија, а во 1975 година се вратила во Македонија. Сопругот ѝ е починат, живее со синот, а ќерката и зетот заминале за Канада. Инаку, таа е дете сирак, мајка ѝ починала при породувањето, а таткото кога имала три години. Израснала во семејството на братучетката Софија, чија мајка ѝ била вујна.

### ПОТРАГА

"Мојата братучетка Софија Стефановска, која е постара од мене 4-5 години,

за време на Граѓанската војна не сакаше да биде партизанка, бидејќи кај партизаните веќе беше брат ѝ и таа се плашеше тој да не загина. Софија, заедно со останатите кои не сакаа да бидат мобилизирани во партизани, побегна преку границата и дојде во Македонија, односно во тогашна Југославија. По нејзиното пребегнување, брат ѝ загина на Грамос. Татко ѝ на Софија и мојата мајка беа брат и сестра, јас израснав кај нив".

Но, војната го направила своето, вујна ѝ заминала во Полска, а оттаму во Македонија, Росоман, каде живеела ќерката Софија. Таткото на Софија, пак, уште пред војната заминал на печалба во Канада. По извесно време успеал да го повлече и своето семејство.

Цвета долго време копнеела да ја види братучетката, која ѝ била како сестра, но желбата не ѝ се остварувала. Од 1948 година до лани немала никаков контакт со Софија. При една случајна

Цвета долго време копнеела да ја види братучетката, која ѝ била како сестра, но желбата не ѝ се остварувала. Од 1948 година до лани немала никаков контакт со Софија. При една случајна средба со пријателка дознала дека Софија може да ја посети во Канада, но претходно да оди во Росоман за да добие подетални информации.

Контактите меѓу Софија и Цвета ќе продолжат. Исто така, Цвета сака да го пронајде и братучедот Крсто, од страна на татко ѝ, за кого знае дека живее во Торонто. Претпоставува дека презимето му е Таневски.



ЦВЕТА ТАНЕВСКА И СОФИЈА СТЕФАНОВСКА

знаев дека и Софија живее таму. Во Росоман ми го дадоа нејзиниот телефонски број и минатата година во Канада остварив контакт со Софија".

## СРЕДБА

За впечатоците од средбата со Софија по толку години, Цвета зборува со солзи радосници.

"Софија дојде кај ќерка ми за да ме види. Не можевме да се препознаеме по толку години. Плачевме и двете, па ние бевме како сестри. Нејзиното семејство, вујната многу ме сакаше зашто и таа беше сирак и знаеше како е да си без родител. Во писмото кое вујна ми ми го испрати од Полска, пишуваше: 'Имам две деца, ти ќе ми бидеш трето'. Софија ме однесе во нејзиниот дом во Канада, во друго градче, оддалечено речиси два часа возење од местото каде живее ќерка ми. Кај Софија останав една седмица".

Контактите меѓу Софија и Цвета ќе продолжат. Сега Цвета го очекува гарантното писмо од ќерка ѝ за да замине во Канада, при што планира повторно да се сретне со Софија. Исто така, таа има желба да го најде и братучедот Крсто, од страна на татко ѝ, за кого знае дека живее во Торонто. Претпоставува дека презимето му е Таневски.

средба со пријателка дознала дека ако сака може да ја посети Софија, но претходно да оди во Росоман за да добие подетални информации.

"Отидов во Росоман да го побарам

семејството Несторовски, бидејќи како што претходно ми кажаа, Несторовски е презиме на мажот на Софија. Дознав дека таа живее во Канада. Неколку пати сум била во Канада кај ќерка ми, но не

## ГЛАСОТ НА НАРОДОТ: "ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ" ДИЈАЛОГ

Глас на јавноста  
**Тисма**

Народот е најгласен кога молчи. А во Македонија народот е занемен(!?) Неговиот глас е нечуен бидејќи тотално е маргинализиран. Има право да "брка" "бумбари", да "јаде бурек" и накусо во медиумите да се "излае". А долгот кон народот е тесно врзан со долгот кон татковината - Крсте Петков Мисирков, "За македонските работи".

Затоа, ако сакате да го слушнете вистинскиот глас на народот, викнете и вклучете негови вистински претставници во бројните јавни дебати, кои ги водите со медиумските ѕвезди политичари и претставници од академската заедница, и претставниците на интелектуализмот.

На политичарите и на народните избраници во гарнитурите и во институциите на власта, во сите мандати од осамостојувањето на Македонија до денес - со народот,

Во чест и почит на делото на Крсте Петков Мисирков

Народните избраници: Шчо напраиџме досега!?

Народот: Нишчо, дус, напраиното, (особено, од 2001 година), го расипавте, дибидус.

Народните избраници: Шчо требит да напраиџме за во иднина!?

Народот: Да ни се истаите од пред очи. Да си ојте и нико(га)ш да не се вратите по(ве)ќе!!!

Тоа е единствениот возможен и неопходно потребен дијалог на нечујниот глас на народот, кој тој 17 години го води со своите избраници во трите столба на власта.

**Васил Томовски,  
Скопје**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.